

**ПРАВИЛА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
„МЕСИ СО ЛЌУБОВ, ПАЗАРИ СО ВАУЧЕРИ“
КУПИ 1 КИЛОГРАМ БРАШНО И ОСВОЈ НАГРАДА**

1. ПРИРЕДУВАЧ:

Приредувач на наградната игра „ Меси со љубов, пазари со ваучер “ е Друштво за маркетинг и реклами ИДЕНТИТИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. АСНОМ 106/4-1 Скопје (во понатамошниот текст: „Организатор“).

2. ЦЕЛ НА НАГРАДНАТА ИГРА:

Организаторот ја приредува наградната игра со цел рекламирање на производи продавани на пазарот од страна на Акционерско друштво ЖИТО ЛУКС АД Скопје од асортиманот на брашно (во понатамошниот текст: „Нарачател“).

3. ИМЕ, ОПИС И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИГРАТА:

3.1. Име:

Името на наградната игра гласи **“Меси со љубов, пазари со ваучер!”**

3.2. Опис:

Сите потрошувачи кои во подолу определениот период кои ќе купат најмалку 1 килограм брашно од асортиманот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на продажните места на трговскиот ланец ВЕРО маркети каде што ќе се одвива наградната игра, ќе имаат можност по случаен избор да добијат некоја од наградите односно вредносен ваучер.

3.3. Времетраење:

Наградната игра ќе се одвива во периодот од 6.05.2026 г. до 06.06.2026 г.

4. СОДРЖИНА И ОПИС НА ПОТВРДАТА ВРЗ ЧИЈА ОСНОВА СЕ СТЕКНУВА ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА:

Како потврда за учество во наградната игра ќе се сметаат **наградниот купон и фискалната сметка** издадена на некое од продажните места на трговскиот ланец. На наградниот купон покрај името и презимето на потрошувачот и телефонскиот број за контакт ќе треба да бидат испишани и бројот од фискалната сметка, датата и времето на купување.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА:

Секој потрошувач кој ќе купи најмалку 1 килограм брашно од асортиманот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје има право да учествува во наградната игра.

За учество во наградната игра потребно е потрошувачот по реализираната набавка на најмалку 1 кг брашно да го пополни наградниот купон кој ќе му биде врачен од страна на операторите во маркетот со следните податоци: име и презиме, телефонски број за контакт, број на фискална сметка, датум и време на купување. Пополнетиот награден купон, купувачот треба да го вметне во наменски промотивни кутии кои ќе бидат поставени на соодветно означени во маркетите во кои се одвива наградната игра.



Учесниците во наградната игра се должни да ја сочуваат фискалната сметка со која ги имаат набавено производите од наградната игра се до завршувањето на наградната игра.

Со учеството во наградната игра, учесниците потврдуваат дека се целосно запознаени со одредбите на овие правила и ја изразуваат својата согласност во поглед на истите.

Правилата на наградната игра, ќе бидат објавени пред започнување на наградната игра, а по добивањето на согласност од страна на Министерството за финансии, на веб страната www.zitoluks.com.mk.

Учесниците ќе можат да се запознаат со правилата на наградната игра и преку банери, флаери и постери, на социјални и останати медиуми.

6. ВИД И ВИСИНА НА ВЛОГОТ:

Производи кои учествуваат во наградната игра се:

- Екстра бело брашно во пакување од 1, 2 и 5 килограми
- Пекарско брашно во пакување од 1 и 5 килограми
- Сенаменско брашно во пакување од 1 килограм
- Брашно за пица во пакување од 1 килограм
- Интегрално брашно во пакување од 900 грама
- Палента во пакување од 500 грама
- Пченкарно брашно во пакување од 750 грама
- Пченичен гриз во пакување од 200 и 500 грама.
- Сет Екстра бело брашно купи 3 добиј 4 кг.
- Сет Екстра бело брашно 2x1кг.

6.1. Висина на влогот:

Пазарните цени на сите производи од асортиманот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на продажни места во трговскиот ланец се движат во ценовен распон (од –до) како што следи:

- Екстра бело брашно во пакување од 1 килограм од 42 до 48 ден.
- Екстра бело брашно во пакување од 2 килограми од 89 до 90 ден.
- Екстра бело брашно во пакување од 5 килограми од 226 до 239 ден.
- Пекарско брашно во пакување од 1 килограм од 40 до 45 ден.
- Пекарско брашно во пакување од 5 килограми од 197 до 219 ден.
- Сенаменско брашно во пакување од 1 килограм од 39 до 45 ден.
- Брашно за пица во пакување од 1 килограм 52 ден.
- Интегрално брашно во пакување од 900 грама од 44 до 59 ден.
- Палента во пакување од 500 грама од 56 до 65 ден.
- Пченкарно брашно во пакување од 750 грама од 62 до 72 ден.
- Пченичен гриз во пакување од 200 од 24 до 29 ден.
- Пченичен гриз во пакување од 500 грама. Од 39 до 49 ден.
- Сет Екстра бело брашно купи 3 добиј 4 кг. 143 до 144 ден.
- Сет Екстра бело брашно 2x1кг.од 78 до 79 ден.

7. ЛОКАЦИЈА НА ОДРЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА:

Наградната игра ќе се одржува во ВЕРО ланецот на маркети во различни градови низ територијата на Република Северна Македонија. Во продолжение е наведена целосната листа на маркети:

7.1. Локација на ВЕРО маркети:

- 1) ВЕРО Аеродром - бул. Јане Сандански бр. 111, Скопје
- 2) ВЕРО Тафталиџе - ул. М. Т. Гологанов бр. 76 Скопје
- 3) ВЕРО Тетово – ул. Видое Смилевски Бато бр.7, Тетово
- 4) ВЕРО Битола – ул. Игњат Атанасовски бр.15, Битола
- 5) ВЕРО Битола – ул. Широк Сокак бр.44а, Битола
- 6) ВЕРО АМСМ - ул. М. Т. Гологанов бр. 26, Скопје
- 7) ВЕРО ГТЦ - Кеј 13ти Ноември локал 443, Скопје
- 8) ВЕРО Чаир - Ул. Џон Кенеди бр. 2, Скопје
- 9) ВЕРО ВЕРО Центар - бул. Кочо Рацин бр. 1, Скопје
- 10) ВЕРО Кисела Вода - ул. Борис Трајковски бр. 13, Скопје
- 11) ВЕРО Тетово – ул. 113 бр. 3, Тетово
- 12) ВЕРО Карпош – ул. Манапо бр. 3, Скопје
- 13) ВЕРО Куманово – Ул. ЈНА Бр.106, Куманово
- 14) ВЕРО Дајмонд Мол - бул. Св. Кирил и Методиј бр.3, Скопје

8. НАГРАДЕН ФОНД

Во наградната игра ќе се доделуваат ваучери од ВЕРО и наградниот фонд изнесува:



Опис	Количина	Единечна цена	Вкупна цена со вклучен ДДВ
Вредносен ваучер од ВЕРО	5	10.000	50.000
Вредносен ваучер од ВЕРО	10	5.000	50.000
Вредносен ваучер од ВЕРО	15	2.000	30.000
ВКУПНО			130.000

Вкупната вредност на наградниот фонд изразена во денари изнесува 130.000 ден.

9. ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИ

Наградната игра „ Меси со љубов, пазари со ваучер “ ќе има вкупно едно извлекување на добитници во ВЕРО трговскиот ланец на маркети кадешто ќе се одвива наградната игра.

Наградните купони од сите продажни места на трговскиот ланец ВЕРО маркети вметнати во кутиите за наградната игра во периодот 6.05.2026 г. - 06.06.2026 ќе се соберат во продажно место ВЕРО Центар на ул. Кочо Рацин бр. 1 во Скопје, а извлекувањето на добитниците ќе се изврши на ден 11.06.2026 година.

9.1. Жири комисија

Извлекувањето на добитниците ќе биде спроведено од страна на жири комисија во состав:

- Претставник од Нарачателот на наградната игра
- Претставник од трговскиот ланец ВЕРО маркети
- Претставник на Организаторот на наградната игра

9.2. Начин на извлекување на добитниците

Добитниците ќе бидат извлечени по случаен избор од страна на еден член од жири комисијата.

За секоја награда, односно вредносен ваучер ќе бидат извлечени и три резервни добитници, во случај првоизвлечениот добитник да не ги исполнува условите од точка 4 на овие правила.

9.3. Објава на добитници

Целосниот список на добитници ќе биде објавен во рок од три дена од завршувањето на извлекувањето на веб страницата на Нарачателот www.zitoluks.com.mk.

9.4. Начин на подигање на добивките

По извлекувањето и по објавувањето на веб страницата на Нарачателот, Организаторот ќе стапи во контакт со добитниците и ќе им ја испорача наградата не подоцна од 15 дена по дефинитивното потврдување на листата на добитници и истекување на сите рокови од точка 10 поврзани со поднесување на приговори.

Трошоците за достава паѓаат на товар на Организаторот на наградната игра.

10. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИГОВОР

Учесниците на наградната игра имаат право на приговори до Организаторот на наградната игра, најдоцна 5 (пет) дена од денот на објавувањето на добитниците на веб страната. Приговорите се доставуваат писмено на адреса на Организаторот или електронски на мејл адресата team@id.com.mk. Организаторот е должен да одговори на дадениот приговор во рок од 7 дена од денот на приемот на приговорот.

11. СОГЛАСНОСТ ЗА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Со учеството во наградната игра и поднесувањето на наградниот купон, учесниците потврдуваат дека се согласни да ги споделат следните категории на лични податоци со Организаторот за целите на наградната игра: име и презиме, контакт телефон. Контролор на збирката на лични податоци на учесниците во наградната игра е Организаторот на наградната игра. Организаторот ќе ги обработува овие лични податоци само за потребите и целите на наградната игра. Начинот на обработка на личните податоци на учесниците во наградната игра е физички (хартиено). Начинот на обработка на личните податоци на добитниците на наградната игра е физички (хартиено) и електронски. Во рок од 3 месеца по завршувањето на наградната игра, личните податоци на учесниците на наградната игра ќе бидат уништени и нема да бидат обработувани за други цели.

12. ЗАБРАНА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА НА МАЛОЛЕТНИЦИ, ВРАБОТЕНИ КАЈ ОРГАНИЗАТОРОТ, НАРАЧАТЕЛОТ И НИВНОТО ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО

Во наградната игра „ Меси со љубов, пазари со ваучер“ забрането е учеството на лица под 18 годишна возраст, како и на лица вработени кај Организаторот и кај Нарачателот, како и на членовите на нивните потесни семејства.

13. ВИША СИЛА

Во случај на виша сила како и настан што не може да се контролира, исправи или предвиди од страна на Организаторот, вклучувајќи ја неможноста на Организаторот поради причини независни од неговата волја и чија појава оневозможува исполнување на обврските превземени во овие правила, Организаторот има право да ја откаже наградната игра, по добивање на одобрение од Министерството за финансии, за што ќе ги извести учесниците во наградната игра преку дневниот печат.

14. ПОТЕНЦИЈАЛЕН СПОР

Во случај на било каков спор меѓу Организаторот и учесниците во наградната игра, таквиот спор ќе биде решен по спогодбен пат.

Доколку страните не постигнат взаемно разбирање, настанатите спорови помеѓу организаторот и учесниците во наградната игра ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.



Овластено лице на Организаторот на наградната игра:

Андреј Миндов, управител

